



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 10 октомври 2000 Скопје Број 81	Претплатата за 2000 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 100 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	--	--

2784.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Доминиканска Република на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4445/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2785.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРЖАВАТА ЕРИТРЕЈА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Државата Еритреја на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4432/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2786.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БРЕГ НА СЛОНОВАТА КОСКА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Брег на Слоновата Коска на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4435/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2787.

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95 и 43/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа:

- производство и промет на брашно Тип "500" и леб произведен од брашно Тип "500" од 600 грама;
- производство и промет на нафта и нафтени деривати;
- производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;
- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај и со јавната мобилна телефонија само за корисниците на постојната стационарирана телефонска мрежа (ПСТМ);
- превоз на патници и стоки во железничкиот сообраќај;
- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување чистота во градови и населби (изнесување и депонирање на смет);

- други комунални услуги: погребални услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место;
- дистрибуција на природниот гас и
- услуги за задолжително осигурување на моторни возила.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31 март 2001 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4529/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2788.

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ

1. Како највисока производна цена на брашното Тип "500" се определува 19,29 ден/кг.

Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи како највисока продажна цена на производителите франко натоварени во вагон или камион на најблиската натоварна станица на производителот.

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пресметуваат и трошоците на амбалажата.

2. Како највисока цена на брашното во прометот се определува и тоа:

- брашно Тип "500" 1/1кг. на големо 20,50 ден/кг.

- брашно Тип "500" 1/1кг. на мало 23,00 ден/кг.

3. Како највисока малопродажна цена на лебот Тип "500" од 600 гр. се определува 23,00 денари по парче.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4530/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2789.

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95 и 43/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Цените на одделни комунални услуги формира и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се определуваат како највисоки цени и тоа:

- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);

- одржување на чистотата во градови и населби (изнесување и депонирање на смет) и

- други комунални услуги (погребални услуги).

2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, согласно со определбите на Макроекономската политика.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за економија.

4. Оваа одлука ќе се применува до 31 март 2001 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4529/2
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2790.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 16, 17 и 18 од Законот за рибарството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИИТЕ, РИБОЛОВНИТЕ РЕВИРИ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ

На петгодишно користење - концесија се дава рибниот фонд од:

1. Акумулацијата "Глобочица" - Струга на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Подружница ХЕЦ "Глобочица" - Струга.

2. Акумулацијата "Беловодица" - Прилеп на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Подружница "Стерна" - Прилеп.

3. Риболовниот ревер од Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица, Зајас на Спортско риболовно друштво "Треска" - Кичево.

4. Риболовниот ревер од Кратово на Здружението на спортските риболовци "Клен" - Кратово.

5. Националниот парк "Маврово" на ХЕЦ "Маврово" - Гостивар.

6. Како почеток на користење - концесија на Рибниот фонд ќе се смета денот на потпишувањето на договорите.

7. Во името на Владата на Република Македонија, договорите ќе ги потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4319/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2791.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 03.10.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за економија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8415

Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажнос-

8415 81	та, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира: --Со вградена разладна единица и со вентил за промена на циклусот на ладењето или греењето:	
8415 81 90 00	--Друго а) Разменувач на топлина б) 101/050 Далечински конвертор в) 060 Елементи отпорни на температура -Делови:	1 парче 5 парчиња 5 парчиња
8415 90 8415 90 90 00	--Друго а) Грејач на воздух тип WOLF LH 25-3 со 20 ком. држач 2 ком. командни табели тип A2 б) Грејни панели Ремаг тип 1050-7. Димензија 6000x1050 м/м заедно со материјал за монтажа в) Грејни елементи за радијатор ВЕХА димензија 1620x500м ² плочи г) Потпори (држач) за гарнитура Рофикс радијатор тип ФМ Машина неспомнати ниту опфатени во други тарифни броеви на оваа глава, за индустриско подготвување или производство на храна или пијалаци, освен машините за екстракција или подготвување на животински или растителни масти или масла: -Машина за производство на слатки, какао или чоколада а) Кујна за производство на карамел маса Осцилографи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење или контрола на електрични голедини, исклучувајќи ги мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења: --Мултиметри: --Друго а) Мерач за трансформатори	10 парчиња 40 парчиња 4 парчиња 4 парчиња
8438		
8438 20 00 00		
9030		
9030 31 9030 31 90 00		1 парче
		10 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4321/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2792.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Агенцијата за информации - и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8518		Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплети за засилување на звукот: -Наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон: --Друго а) слушалки за камери Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери: -Телевизиски камери: --Друго а) BVP-570/A камерна глава б) OHB-455 WSP блок за оптика в) BKP-5091/A блок за слика г) CA-570OP адаптер за кабли д) BVF-55CE/K камерен визир е) VCT-14 носач за статив ф) CCU-550AP/A камерна контролна единица з) RCP-720/A далечинска командна единица Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528: --Друго: --Електронски склопки а) CNU-500/A електронска командна склопка за камери	4 парчиња 4 парчиња 4 парчиња 4 парчиња 4 парчиња 4 парчиња 4 парчиња
8518 30			
8518 30 90 00			
8525			
8525 30 8525 30 90 00			
8529			
8529 90 8529 90 70 00			
			1 парче

8536	б) ВЦС - 700	1 парче
	в) МСУ - 700/А електронска склопка за централно подесување	1 парче
8536 90 8536 90 10 00	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релее, осигурувачи, бранови со висока фреквенција вклучици и штекери, сијалични грла и разводни кутии), за напони до 1000 В:	
	--Други апарати:	
8544	--Конектори и контактни елементи за жици и кабли	
	а) 40-522 конектори	4 парчиња
8544 49 8544 49 80 00	б) 48-181 конектори	10 парчиња
	в) 48-182 конектори	10 парчиња
9002	г) 48-201 конектори	5 парчиња
	д) 48-202 конектори	5 парчиња
9002 19 00 00	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:	
	--Други:	
9002	--Други	
	а) 36-410 кабел	500 парчиња
9002 19 00 00	Леки, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или на апарати, освен такви елементи од оптички необработено стакло:	
	--Друго	
9002 19 00 00	а) - A10x4.BDEVМ-28 објектив за камера	2 парчиња
	б) A15x 8 BDEVМ-28 објектив за камера	2 парчиња
9002 19 00 00	в) 14 MS-11 рачки и сијалици за објектив	4 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4321/2
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2793.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 септември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕГУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

1. Се разрешува д-р Сергија Милошевски од должноста директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4291/2
19 септември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2794.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за Управата за јавни приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 септември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. За помошник на директорот на Управата за јавни приходи се именува м-р Трајан Николоски, досегашен помошник на министерот за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4306/2
19 септември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2795.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 септември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. Се разрешува м-р Трајан Николоски од должноста помошник на министерот за финансии поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4306/3
19 септември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2796.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 септември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Идет Мемети од должноста републички советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4384/1
19 септември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2797.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 септември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

1. Се разрешува Зорка Чекичевска од должноста потсекретар во Министерството за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4383/2
19 септември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2798.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 11 и 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 27 септември 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува Одлуката за донесување на измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план на МЗ "9-ти Ноември" - Велес, донесена од Советот на општина Велес, на 10 април 1998 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 5/2000 од 14 јуни 2000 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 22 став 6 и 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99).

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на одлуката за организирање и спроведување јавна анкета по Нацрт измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план МЗ "9-ти Ноември", јавната анкета е спроведена со излагање на планот во просториите на општина Велес и тоа според соопштението за спроведувањето на јавната анкета за времето од 12 јануари до 26 јануари 1998 година надлежниот орган - Подрачната единица за урбанизам во соработка со главниот архитект на Велес по одржаната стручна консултација, изготвил извештај за спроведената јавна анкета.

Понатаму Судот утврди дека на оспорениот план е извршена стручна ревизија од овластена организација АД Завод за урбанизам и станбено комунална техника на Република Македонија - Скопје.

Меѓутоа, Судот, исто така, утврди дека Министерството за урбанизам и градежништво нема дадено согласност за спроведување на Планот.

5. Согласно членот 22 од Законот деталните урбанистички планови можат да се спроведуваат по издавање на согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот, а плановите за кои не е издадена ваквата согласност според оваа одредба се сметаат дека не се донесени.

Со оглед на тоа што согласноста за спроведување на урбанистичките планови е дел од постапката пропишана со Законот за донесување на урбанистичките планови, а во случајов таквата согласност од надлежниот орган за урбанизам не е дадена на оспорениот план, Судот оцени дека Одлуката не е во согласност со Законот и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 5/2000
27 септември 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

СПОГОДБИ

39.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за работните односи, Синдикатот на работниците од угостителство, туризам, комунално стопанство, занаетчиство и претпријатија за професионално оспособување и вработување на инвалидите на Македонија и Одборот на работодавачи при Здружението на комуналните дејности на Стопанската комора на Македонија, на 30. 06. 2000 година, склучија

СПОГОДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Потписниците на Колективниот договор за комуналните дејности на Република Македонија, склучен на ден 20. 07. 1994 година, чија важност е продолжена на 8. 07. 1996 година и на 9. 12. 1999 година, се продолжува за период од две години, сметано од 8. 07. 2000 година.

2. Комисијата за следење на примената на овој колективен договор да предложи измени и дополнувања на истиот согласно измените и дополнувањата на Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија, Законот за работните односи и потребите од новонастанатите односи и услови во стопанисувањето.

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа надлежна за работите на трудот и се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Синдикат

на работниците во угостителството, туризмот, комунално стопанство, занаетчиство и претпријатија за професионално оспособување и вработување на инвалиди на Македонија

Одбор

на работодавачи на Здружението на комуналните дејности на Стопанската комора на Македонија

Претседател,
Димитар Богатиноски, с.р.

Претседател,
Зоран Илиоски, с.р.

Врз основа на член 565 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 37/2000), Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност А.Д. Скопје, објавува

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 1999 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1999 ГОДИНА

		(во илјади денари)	
Р.бр.		31.12.1999 г.	31.12.1998 г.
	АКТИВА		
1	Парични средства	226	173
2	Благајнички записи	3,890	4,397
3	Пласмани во банки	2,110	875
4	Побарување од камата и останата актива	507	282
5	Материјални вложувања	539	666
	Вкупна актива	7,272	6,393
	ПАСИВА И ФОНДОВИ		
6	Обврски кон добавувачите	34	205
7	Акционерски капитал	5,707	4,520
8	Ревалоризациона резерва	24	2
9	Акумулирана добивка	1,507	1,666
	Вкупна пасива и фондови	7,272	6,393

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО СОСТОЈБА 31.12.1999 ГОДИНА

		(во илјади денари)	
Р.бр.		31.12.1999 г.	31.12.1998 г.
1	Приходи од камати	671	396
2	Расходи од камати	-	-
3	Нето приходи од камати	671	396
4	Приходи од надомести и провизии	4,886	3,793
5	Расходи од надомести и провизии	(7)	(7)
6	Нето приходи од надомести и провизии	4,879	3,786
7	Останати приходи од дејноста	-	2
	Вкупно приходи	5,550	4,184
8	Останати расходи од дејноста	(4,493)	(2,831)
9	Добивка пред оданочување	1,057	1,353
10	Даноци и придонеси од добивката	(271)	(241)
	Нето добивка	786	1,112

Според мнението на овластениот ревизор КПМГ, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност А.Д. Скопје на 31 декември 1999 година, како и резултатот од работењето и паричниот тек за годината тогаш завршена, во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди применливи во Република Македонија и македонските закони.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, заведен е спор за исплата на долг, по тужбата на тужителот АД "МАКПЕТРОЛ" Скопје, против тужениот Богоја Јаневски со непозната адреса на живеење.

На тужениот му се поставува привремен застапник и тоа адвокатот Владимир Туфегџиќ, кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXI. П.бр. 396/97.

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води граѓанска постапка за утврдување право на сопственост, по тужбата на тужителот Анкица Ризова од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 17а, застапувана од полномошникот Мирјана Вичентиќ адвокат од Скопје, против тужениот Тома Питков со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот му се поставува адвокатот Наташа Огњановска од Скопје, ул. "Пајко Маало" бр. 6, која ќе ги штити неговите интереси.

Се повикува тужениот да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува тужениот во текот на постапката се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П.бр. 1278/97.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Албена Садику од Скопје, ул. "А.Турунџиев" бр. 47, против тужениот Арбент Садику со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или во истиот рок да ја достави својата точна адреса или да назначи полномошник кој ќе го застапува во текот на постапката. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П.бр. 1434/00.

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка по тужбата на тужителот Горѓи Дрогишки од Скопје, против тужениот Атанас Најдовски со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Атанас Најдовски во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремен старател кој ќе го одреди Центарот за старателство.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 1649/95.

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за докажување на смртта по предлог на предлагачот Горѓиев Стојан од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 106/4-17, за лицето Коста Горѓиев кој е починат на 63 возраст во 1945 година во с.Убого - Велешко.

Се повикуваат сите лица кои имаат сознание и податоци за потврдување на смртта на лицето Коста Горѓиев роден 1882 година во с.Убого - Велешко, а починал 1945 година на 63 годишна возраст во с.Убого - Велешко, да се јават во Основниот суд во Велес или на неговиот внук Горѓиев Стојан, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди смртта на лицето.

Од Основниот суд во Велес, ВПП бр. 79/2000.

(38120)

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено по предлог на предлагачот Стефановски Богдан, син на исчезнатиот, а за лицето Стефановски Стојан с.Богомила кој е исчезнат на ден 28.10.1994 година во 19.00 часот и до ден денес не е јавен.

Се повикуваат сите лица кои имаат сознание и податоци за исчезнувањето на лицето Стефановски Стојан роден 10.12.1900 година во с.Богомила, да се јават во Основниот суд во Велес или на неговиот син Стефановски Богдан, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди смртта на лицето.

Од Основниот суд во Велес, ВПП бр. 37/2000.

(38127)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Цеповски (Тројлевски) Вангел од с.Езерени - Ресен, со последно место на живеење во Уругвај - Јужна Америка, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП бр. 30/2000.

(38096)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на смртта по предлог на предлагачот Јаневски Миле од Тетово, за лицето Јаневски Матов Лазе од Тетово.

Се повикува лицето Јаневски Матов Лазе од Тетово, по објавувањето на огласот во рок од 15 дена да се јави пред судот или пак било кој што знае нешто за неговиот живот. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател преку ЦСР Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.568/2000.

(38097)

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на смртта по предлог на предлагачот Мехмедалија Целал од с.Порој, за лицата Мехмеди Зекирија и Мехмедалија Цевдет од с.Порој.

Се повикуваат лицата Мехмед Зекирија и Мехмедалија Цевдет од с.Порој по објавувањето на огласот во рок од 15 дена да се јават пред судот или пак било кој што знае нешто за нивниот живот. Во спротивно, судот ќе им одреди привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.560/2000.

(38098)

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на смртта по предлог на предлагачот Сулејман Шефкет од Тетово, за лицето Цафери Сулејман Нецип од Тетово.

Се повикува лицето Цафери Сулејман Нецип од Тетово, по објавувањето на огласот во рок од 15 дена

да се јави пред судот или пак било кој што знае нешто за неговиот живот. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател преку ЦСР Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.604/2000.

(38099)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Кадрија Рахим од Тетово, ул. "Мурат Бафтијари" бр. 78, против тужениот Вејсели Цеваир од с.Шипковица, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку ЦСР Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во текот на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.816/2000.

(38100)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за физичка делба по предлог на предлагачот Зекири Браим, застапуван од адвокатот Авди Муртезани од Тетово, против Рушити Сали од с.Боговиње, со непозната адреса во Австралија и други.

Се повикува противникот Рушити Сали да во рок од 30 дена се јави во Основниот суд во Тетово, или да постави полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.61/2000.

(38101)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за долг, по тужба на тужителот АДОР "МАКЕДОНИЈА" Скопје, против тужениот Кадри Нухи од с.Долно Палчиште - Тетовоско, а сега со неозната адреса во Италија.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да достави точна адреса. Во спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му обезбеди привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.923/2000.

(38119)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 736/2000, во регистарска влошка бр. 011518, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, угостителство, услуги и трговија "МЦ БУРГЕР" Шпетим и др. ДОО Кичево, ул. "Караџиќева" бр. 2.

Основачи: Шпетим Пињоли од Кичево и Шазиман Алили од Кичево, на основа на договор за основање на ДОО бр. 01/00 од 18.04.2000 година.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговското работење, реекспорт на стоки, продаж-

ба на странска стока на консигнација, превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, туристички работи со странство, малограничен промет со соседните држави на РМ.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Шазиман Алили, управител без ограничување.

Основната главница на друштвото изнесува 12.000 дем или 384.000,00 денари во предмети спрема извештај на судски овластен проценител. Во основната главница секој од основачите учествува со следното: Шпентим Пинџоли со 50% од основачкиот влог односно 6.000 дем или 192.000,00 денари и Шазиман Алили со 50% од основачкиот влог односно 6.000 дем или 192.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 736/2000. (23107)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 593/2000, во регистарска влошка, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото ЈТД на Друштвото за производство, трговија, превоз, угостителство, туризам и услуги Михаил Андоноски и др. "МИХ-ЕКСКЛУЗИВ" увоз-извоз Прилеп ЈТД Прилеп, ул. "Мирче Ацев" број 78.

Основање на друштво ЈТД.

Основачи: Михаил Андоноски и Роза Андоноска од Прилеп.

Фирма: Друштво за производство, трговија, превоз, угостителство, туризам и услуги Михаил Андоноски и др. "МИХ-ЕКСКЛУЗИВ" увоз-извоз Прилеп ЈТД.

Седиште: Во Прилеп на ул. "Мирче Ацев" број 78.

Предмет на работењето /дејност/: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи, застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица: За обврските на друштвото содружниците одговараат лично и неограничено со ситот свој имот.

Михаил Андоноски - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог: Михаил Андоноски 50,00 денари, Роза Андоноска 50,00 денари, одговараат лично и неограничено со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 593/2000. (23108)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 726/2000, во регистарска влошка бр. 011508,

го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско, услужно и производно друштво Мирјам, "ГЕГА-8" увоз-извоз Струга ДООЕЛ Струга, ул. "ЈНА" бр. 4/3.

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Во правниот промет со трети лица трговско, услужно и производно друштво Мирјам, "ГЕГА-8" увоз-извоз Струга ДООЕЛ Струга, ул. "ЈНА" бр. 4/3 настапува во свое име и за своја сметка.

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 дем или 158.100,00 ден во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Управител: Мирјам Гега од Струга, ул. "ЈНА" бр. 4/3. Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 726/2000. (23109)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 595/2000, во регистарска влошка, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги Стојкоски Слободан "ОПТИКАЛ ЕКСПРЕС-ЦОВИЧО" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Петар Поп Арсов" број 20.

Основање на друштвото ДООЕЛ.

Основач: Стојкоски Слободан од Прилеп

Фирма: Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги Стојкоски Слободан "ОПТИКАЛ ЕКСПРЕС-ЦОВИЧО" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ.

Седиште: во Прилеп, ул. "Димо Наредникот" број 51.

Предмет на работењето /дејност/: 01.11, 0.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 02.01, 05.02, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 15.96, 15.98, 15.98/1, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.22, 25.24, 26.70, 33.40, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со неп-

рехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи, застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка или овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски во прометот одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Слободан Стојкоски - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог: Врз основа на проценка од овластен проценителен влог во предмети - средства во износ од 5100 дем / противвредност во денари 163.200,00 денари/.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 595/2000. (23110)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 592/2000, во регистарска влошка бр. 011372, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало со часовници и накит Сулејман Мехмедали Џенгис "ЏЕКИ" Охрид Т.П. Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 163/А.

Седиште: ул. "Даме Груев" бр. 163/А, Охрид.

Дејности: 52.12, 52.46, 52.48, 52.73, 36.61, 36.22, 33.50, 27.41, 26.82/2 - бижутерија и галантерија, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот - полна одговорност.

Овластен потписник: Сулејман Џенгис.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 592/2000. (23111)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 742/2000, во регистарска влошка бр. 011525, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за ветеринарна дејност, трговија и услуги Петар Чупона, "ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАНТА ДР. ЧУПОНА" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 27/39-Пелагонка 2.

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 71.31, 71.34, 74.84, 85.20, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Во правниот промет со трети лица друштвото за ветеринарна дејност, трговија и услуги Петар Чупона, "ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАНТА ДР. ЧУПОНА" увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 27/39-Пелагонка 2 настапува во свое име и за своја сметка.

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 дем или 158.100,00 ден во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Управител: Петар Чупона од Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 27/39. Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот и солидарно со сите други содружници.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 742/2000. (23112)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 566/2000, во регистарска влошка бр. 011344, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "МЕНДИ" Ади Лога ДООЕЛ увоз-извоз с. Ливада, Делогожда.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 21.23, 21.25, 25.21, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 71.10, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "МЕНДИ" Ади Лога ДООЕЛ увоз-извоз с. Ливада, Делогожда, с. Ливада, Делогожда настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител: Ади Лога од с. Ливада, Делогожда. Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 дем или 158.100,00 ден во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 566/2000. (23112-а)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 162/2000, во регистарска влошка бр. 2-738, го запиша во судскиот регистар основањето на задруга на Производно, трговска, услужна задруга "ФРОЙКО-ТРЕЈД" увоз-извоз Македонски Брод П.О. Македонски Брод, ул. "Маршал Тито" 66.

Фирма: Производно, трговска, услужна задруга "ФРЕЙКО-ТРЕЈД" увоз-извоз Македонски Брод П.О. Седиште: Македонски Брод, ул. "Маршал Тито" 66.

Основачи: Катерина Мојсоска од М. Брод, Магда Петрова од М. Брод, Зоре Мојсоски од М. Брод.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.71, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 41.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.48, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.53, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.81, 93.02, откуп на земјоделски и сточарски производи, надворешна трговија со прехранбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехранбени производи, овластување на субјектот со уписот во правниот промет - полна одговорност, вид и обем на одговорност - полна одговорност.

Директор: Катерина Мојсоска.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 162/2000. (23114)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 741/00, во регистарска влошка бр. 01011524-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за промет, градежништво и сточарство "ТРЕ В. АХМЕДИ" Абедин ДООЕЛ експорт-импорт с. Арангел - Осломеј.

Абедин Ахмети од с. Арангел-Кичево.

Содружникот вложува основни средства во износ 155.000,00 денари според записникот од судскиот процесител.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, посредување, застапување, консигнација, малограѓански промет со сите соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е: Абедин Ахмети - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 741/00. (23115)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II.Рег.Зг. бр. 77/2000 од 18.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Федерација на синдикатите за транспорт на РМ од Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Благоја Стефковски" бр. 13 а, со скратено име "ФЕСИНТРАНС".

Дејноста на здружението на граѓани "ФЕСИНТРАНС" е омасовување, развој и унапредување на струкови синдикати од областа на транспортот, кординирање и усогласување на програмските активности на членовите, водење грижа за трудово социјалните и социјално економските интереси на членовите, соработка со сите синдикални организации во државата.

Со денот на запишувањето во регистарот здружението на граѓани Федерација на синдикатите за транспорт на РМ со скратен назив "ФЕСИНТРАНС" од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38118)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег.Зг.бр. 79/2000 од 15.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружение за унапредување на условите за грижа и сместување на хендикепирани и социјално загрозени деца "НАДЕЖ" од Скопје со седиште во Скопје, на бул.

"Јане Сандански" бр. 3/1, со скратено име Здружение "НАДЕЖ" Скопје.

Основните цели и задачи на здружението "НАДЕЖ" од Скопје се: врз основа на идентичноста на своите уверувања и хуманитарни погледи од поглед на постоење на потребата за унапредување на условите за грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца, како цели и задачи на здружението го поставуваат работењето врз унапредување на формите на остварување на грижата кон хендикепирани социјално загрозени деца со различни облици на дејствување и тоа: постојано следење на состојбите на условите за грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца по пат на анкетирање и прибирање на податоци на граѓаните и соодветни институции, ангажирани во работата на оваа проблематика, изготвување на анализа за конкретниот начин на унапредување на условите за грижата кон хендикепираните и социјално загрозени деца, а тоа по пат на ангажирање на стручни лица од областа на остварувањето на грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца, врз основа на која анализа ќе се изготви план во кој план ќе се предвидат конкретни форми на унапредување на условите за грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца, целосно и објективно информирање на јавноста за состојбата на условите за грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца, и тоа по пат на учество на пригодни емисии на електронските медиуми, и по пат на објавување на пригодни написи во печатените медиуми, преземање на соодветни активности пред органите надлежни за нормативното регулирање на прашањето на создавање на условите за грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца, и тоа по пат на давање на соодветни предлози за промена на постојаната регулатива или за донесување на нова, прибирање на материјални средства за подобрување на условите за грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца, и тоа преку организирање на разни акции за прибирање на материјална помош на институции и субјекти кои конкретно се занимаваат со остварувањето на грижата кон хендикепирани и социјално загрозени деца.

Со денот на запишувањето во регистарот здружението "НАДЕЖ" од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38290)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Рег.Згф.бр. 39/2000 од 27.09.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Кошаркарски клуб "ЉУБОТЕН 2000".

Работата и активностите на здружението е омасовување на кошаркарскиот спорт во местото, општината и пошироко, афирмацијата на кошаркарскиот спорт и ангажирање на младите на спортски план, учество во организиранот систем на натпреварување и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 51, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (38094)

Со решение Згф. бр. 38/99 од 01.06.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 38 за 1999 година се запишува Фудбалски клуб Таринци - Макмесо - с.Таринци.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Таринци - Општина Карбинци, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и Карбинци.

Од Основниот суд во Штип. (38358)

Со решение Згф. бр. 6/2000 од 04.10.2000 година при Основниот суд во Крушево е запишана измена на името на регистрираното здружение на граѓани Младински сојуз на Крушево.

Новото име на здружението е Европски центар за интеграција Крушево, со скратено име ЕЦИК-Крушево (ЕЦИК).

Од Основниот суд во Крушево. (38359)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд III Ст. бр. 52/2000 од 28.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "АЛ - ФИ" д.о.о. Скопје, ул. "Ресенска" бр. 2/3-1, и жиро сметка 40100-601-215477, при ЗПП - Филијала Скопје и број на регистарска влошка 1-38314-0-0-0 при регистарскиот суд на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38298)

Основниот суд во Битола, свикнува рочиште на кое доверителите на ДОО "КАРНОМАК" од Битола и на ДОО "ПОРОДИНСКА КЛАНИЦА" од Битола и двете во стечај, ќе се изјаснуваат за прифаќање на програмата за сопственичка и финансиска трансформација и консолидација на ДОО "КАРНОМАК" и на ДОО "ПОРОДИНСКА КЛАНИЦА" на рочиштето доверителите ќе ги претставуваат овластени претставници со овластување за изјаснување и гласање за прифаќање на предложената програма.

Доверителите можат да се изјаснат и да гласаат по писмен пат за прифаќање на програмата.

Доверителите предложената програма може да ја разгледаат и извршат увид секој работен ден во просториите на ДОО "КАРНОМАК" во стечај.

Рочиштето ќе се одржи на 19.10.2000 година во 12.00 часот, судница бр. 7, во Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (38091)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 126/2000 од 26.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППС "ЗВЕЗДА - КТ" п.о. од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38311)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 138/2000 од 27.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТППС "ПИРИН - ПРОМ" п.о. од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38312)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 125/2000 од 02.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот УТП "НОБЕЛ" од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38313)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр.15/96 од 18.09.2000 година, заклучена е стечајна постапка над должникот ПМК "ПАЛАНКА" Крива Паланка.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (38310)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива 5/21 пет идеални дваесетинки (1250 м²) од КП бр. 2572/1 на м.в. "Адемка", нива 4 класа, целата во површина од 5355 м², и КП бр. 124 на м.в. "Венешти", лозје 3 класа, во површина од 318 м², опишани во ПЛ бр. 955 на КО Пирок, сопственост на Ајдини Абдула Имирли и Зендели Зендел Мухамедин и двајцата од с.Пирок првата за цена од 250.000,00 денари, а втората за 222.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (38105)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 1537/1 на м.в. "Узуница", нива 3 класа, целата во површина од 2380 м², опишана во ПЛ бр. 589 на КО Г.Речица, сопственост на Красниќи Хасиба Исмет од с.Г.Речица за вкупна цена од 453.720,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (38106)

Се продава земјоделско земјиште - нива 1/2 КП бр. 47/дел на м.в. "Подбрешки пат", нива 4 класа, целата во површина од 1076 м², опишана во ПЛ бр. 652 на КО Ратае, сопственост на Димитриевска Живкова Иванка од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 128, за вкупна цена од 69.940,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (38107)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 444/1 на м.в. "Млака", нива 5 класа, целата во површина од 1526 м², опишана во ПЛ бр. 571 на КО Милетино, сопственост на Филиповски С. Блаже од с.Милетино, а сега со престој во Белград - Сурчин на ул. "Маршал Тито" бр. 2, СРЈугославија, за вкупна цена од 167.860,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (38109)

Се продава 5/14 идеален дел од земјоделско земјиште - во КО Богданци - нива на КП бр. 3628, план 27, скица 81 во м.в. "Горно село", класа 5, со површина од 1964 м², сопственост на Горѓиевски Душан од Богданци, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Процова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (38102)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон, П. бр. 4006/2, во м.в. "Бел Камен", нива со површина од 2418 м², во КО Неготино вон, сопственост на Поп Димков Лазар од Неготино, ул. "Гоце Делчев" бр. 7, по цена 24.375,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (38103)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 44/162 нива од 4 класа на м.в. "Село" во површина од 556м², заведено во ПЛ бр. 2336 за КО Бањица сопственост на Силјаноска Борица од Гостивар, ул. "Бањешница" бр. 17, за вкупна купопродажна цена од 1.500.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (38104)

Се продава земјоделско земјиште ливада во м.в. "Стеже" КП бр. 131 во површина од 12967м², и тоа една третина во КО Светомитрани сопственост на Менка Сипкоска од Кривогаштани, по цена од 360.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" бр. 66. (38111)

Николоска Горѓија Ратка од Прилеп, ул. "Егејска" бр. 24, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 1530 за КО Варош сопственост на идеален дел единаесет дванаестини од парцела бр. 1631 во м.в. "Тополка" култура нива, класа 2, во површина од 3267 м².

Купопродажната цена на горе наведениот имот изнесува 81.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-

штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14, Прилеп. (38112)

Се продава недвижен имот, пасиште класа 4 и 5, со вкупна површина од 1015м², што се наоѓа во м.в. "Бутурес", обележана на КП бр. 241/2, план 4, скица 11, според ПЛ бр. 484 од 03.03.2000 година за КО Г.Соње, издаден од Републичка геодетска управа - Одделение за премер и катастар Скопје, бр. 1103/3750, сопственост на Гроздановски Крсте Ристо од Скопје, ул. "Варшавска" бр.4/3/12. Пасиштето се продава по 3 ДЕМ од м².

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Светлана Петровска, ул. "Никола Вапцаров" бр. 3/1, Скопје. (38088)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, построено на КП бр. 2496, м.в. "Бугелски дојза", култура нива, 5 класа, со површина од 4943 м², КО Раштак, сопственост на Тодоровска Љубица, за цена од 229.849,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (38224)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1460 на м.в. "Гермидница" класа 4, со површина од 2762 м² заведена во ПЛ бр. 19 за КО Царев Двор, сопственост на Принзевски Никола Александар од с.Царев двор Ресен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (38253)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа ливада на КП бр. 1104 на м.в. "Рамник" класа 3, со површина од 1938 м² и ливада на КП бр. 1105 на м.в. "Рамник" класа 3, со површина од 1913 м² и двете заведени во ПЛ бр. 123 за КО Езерени, сопственост на Таневски Владе Крсте од с.Царев двор Ресен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (38255)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 588, на м.в. "Шулан", нива 5 класа, во површина од 1459 м².

опишано по ПЛ бр. 24, на КО Јажинце, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари, сопственост на Бејтулаи Љатиф Абдулвахид од с.Јажинце, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово.

(38256)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 7768/1, на м.в. "Клуково", нива 3 класа, во површина од 2820 м², опишано по ПЛ бр. 3108, на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 175.000,00 денари, сопственост на Исмаили Авзи Исак од с.М.Речица, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово.

(38257)

Продавачот Мануела Методи Петрова од Штип, ул. "5 Конгрес" бр. 32 е сопственик на недвижен имот лозје во м.в. "Каваклија", КП бр. 2139, план 17, скица 58, класа 3, во површина од 1676 м². Опишаниот недвижен имот евидентиран во ПЛ бр. 612, за КО Штип 1.

Наведениот имот се продава за цена од 2000 ДЕМ во денарска противвредност, по курсот на НБМ што важи на денот на плаќањето.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип, со седиште на ул. "Генерал Михајло Апостолски" бр. 5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.

(38259)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива 7 класа, на КП бр. 43, во м.в. "Рамнобор" во површина од 7502 м², заведена во ПЛ бр. 75, КО Мелница, сопственост на Гламношка Трајковска Доста, со живеалиште во с.Полчиште, Прилеп, за цена од 3.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб.

(38316)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 1577/2, план 007, скица 008, на м.в. "Торниште", класа 3, со површина од 5564 м², пасиште на КП бр. 1577/5, на м.в. "Торниште", класа 4, со површина од 280 м², и нива на КП бр. 1577/6, на м.в. "Торниште", класа 5, со површина од 2305 м², видно од ИЛ бр. 477 за КО Марена, сопственост на Блага Георгиев од Кавадарци, ул. "Игман" бр. 42, за цена од 120.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на

огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.

(38318)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1274 на м.в. "Ракиде" класа 3, со површина од 2916 м² заведена во ПЛ бр. 1008 за КО Царев Двор, сопственост на Бучковски Мите Ставре од с.Царев Двор Ресен, за цена од 108.500,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(38321)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1292 на м.в. "Кула" класа 5, со површина од 4347 м² заведена во ПЛ бр. 545 за КО Крани, сопственост на Димовски Васил Димчо од с.Крани, Ресен, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(38322)

Се врши размена на земјоделско земјиште, и тоа цела КП бр. 1513/1 на м.в. "Винјаге", нива 3 класа во површина од 3296 м² КП бр. 1513/2 на м.в. "Винјаге" неплодно во површина од 340 м² и по иста катастарска парцела нива 3 класа во површина од 394 м², сите три опишани во ПЛ бр. 564, за КО Д.Палчиште, сите во вкупна површина од 4030 м², сопственост на Идризи Вели од с.Камењане, за една или повеќе идентични или слични по класа парцели на иста КО Палчиште.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово.

(38319)

Се врши размена на земјоделско земјиште, и тоа цела КП бр. 1540 на м.в. "Винјаге", нива 2 класа во површина од 3512 м² заведена во ПЛ бр. 7, за КО Д. Палчиште, сопственост на Салихи Хилми од с.Д.Палчиште, за една или повеќе идентични или слични по класа парцели на иста КО Палчиште.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово.

(38320)

Се врши продажба на недвижности КО Врест ПЛ бр. 13, и тоа: недвижности сите наведени во ПЛ бр. 13, почнувајќи од КП бр. 669, 739, 816, 816, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 830, 830, 923, 961, 962, 1000, 1008, 1059, 1065, 1065, 1070, или вкупно КП 21 вклучувајќи и објек-

кти во сопственост на Алија Авди од с.Брест, Скопје, по цена од 10 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на гласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје.(38140)

Се врши продажба на недвижност КО Арачиново ПЛ бр. 844, и тоа: КП бр. 501/1, м.в. "Мандра" нива во површина од 33720 м², за купопродажна цена од 300 денари од м², во сопственост на Садри Фат од с.Арачиново.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на гласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје.(38141)

Се продава недвижен имот шума 1000 м², на КП бр. 10, план 2, м.в. "Накованја", 5 класа, нива од 2300 м², на КП бр. 19, план 2, м.в. "Окадарица" 8 класа, шума од 2000 м², на КП бр. 19, план 2, м.в. "Окадарица", 5 класа и нива од 2900 м², на КП бр. 55, план 10, м.в. "Ливаѓе", 4 класа, во КО Рлевци, заведен во ПЛ бр. 59, сопственост на Николов Ристо од Велес, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на гласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Микодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Велес. (38317)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 415/2 и КП бр. 415/3, план 4, скица 6, м.в. "Ограде", класа 1, со површина од 929 м², во КО Неготино, сопственост на Јахја Кашифа Таџедин од с.Неготино - Гостиварско, за цена од 304.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на гласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (38361)

Се продава земјоделско земјиште во КО Страгово, КП бр. 25, план 90, скица 1, м.в. "Зиданите", култура нива, класа 7, со површина од 10000 м², во сопственост на Левова Блага од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 31, издаден од РГУ за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од

денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (38363)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 6595, план 013, скица 013, на м.в. "Ушите", класа 4, со површина од 4465 м², кој имот е евидентиран на ИЛ бр. 4056 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Благо Прескакулев од Кавадарци, ул. "Рајна Соколова" бр. 8, за цена од 93.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.(38318)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 2227-5-15, лозје 6 класа, на м.в. "Над Село" во површина од 260 м², заведен во ПЛ бр. 1017, за КО Врпчиште, сопственост на Решити Халита Асан, Решити Халита Намиќ, Решити Халита Назми, Решити Мемета Аднан, Решити Мемета Ејуп и Решити вд.Мемета Урфије сите од с. Врпчиште, за вкупна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенство на купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (38365)

Се продава 1/4 идеален дел од земјоделско земјиште во КО Гевгелија - нива на КП бр. 1355, план 17, скица 21, во м.в. "Караорман", класа 2, со површина од 1935 м², сопственост на Дагалева Македонка од Гевгелија, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (38412)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 384/2, на м.в. "Браненица" нива од 4 класа, во површина од 571 м², опишано во ПЛ бр. 453, на КО Слатина, сопственост на Фаризи вд.Цевита Цезире од с. Слатина, Тетово, за цена од 117.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (38414)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 522, на м.в. "Леска" нива од 3 класа, во површина од 1225 м², и КП бр. 715, на м.в. "Леска" нива од 2 класа, во површина од 3293 м², опишани во ПЛ бр. 2242, на КО Челопек, сопственост на Салихи Абдулвехап Скендер и Сали од с.Челопек, Тетово, за цена од 520.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со

имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (38415)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 1895, на м.в. "Кука" нива од 4 класа, во површина од 800 м², и ливада од 3 класа, во површина од 282 м², опишани во ПЛ бр. 70, на КО Сиричино, сопственост на Јовановски Миланов Душан од с.Сиричино, Тетово, за цена од 132.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (38416)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 6505/2 на м.в. "Кљуково" нива 3 класа, целата во површина од 5615 м², опишана по ПЛ бр. 547, на КО Тетово, сосопственост на Јусуфи Абдулов Амди од Тетово, ул. "Браќа Миладинови" бр. 94, за вкупна цена од 673.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (38417)

Се продава земјоделско земјиште - нива 1/15 од КП бр. 582 на м.в. "Порошница" нива 1 класа, целата во површина од 7285 м², опишана по ПЛ бр. 399, на КО Требош, сопственост на Ибиши Асана Ибиш од с. Требош, за вкупна цена од 104.650,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (38418)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 314 на м.в. "Гладница" нива 3 класа, целата во површина од 2448 м², опишана по ПЛ бр. 45, на КО Боговиње, сопственост на Ракили(Хамити)Мустафа Зелбије, Мустафи Мустафа Макфирете двете од с.Синичане и Мисими Сали Емрија од с.Боговиње, за вкупна цена од 465.120,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (38419)

Се продава земјоделско земјиште - лозје, во вкупна површина од 660 м², која се наоѓа на КП бр. 507, класа 3, за КО Бунарцик, во м.в. "Купини", сопственост на Стојнев Стојне, Стојнев Симеон, Ников Радомир и Стојнев Владимир, со живеалиште во с.Бунарцик, Скопје, по цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чије земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чије земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков, ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Гази Баба, Скопје. (38336)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.060292/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Афродита Бајрами, ул. "Г.Стојчевски" К 2 стан 39, Скопје. (36985)

Пасош бр.1307718, издаден од УВР - Прилеп на име Благоја Ацевски, ул. "Јоска Јорданоски" бр.158, Прилеп. Пасош бр. 406994 на име Цафери Назми, с. Речане, Гостивар. (32661)

Пасош бр.1370722/00, издаден од УВР-Гостивар на име Ване Лазарески, ул. "Т. Здравковски" бр.32, Гостивар. (38324)

Пасош бр. 871295/96, издаден од УВР - Велес на име Хаџидимов Благојче, с. Башино село, Велес. (38325)

Пасош бр.1128045/98, издаден од УВР-Скопје на име Ирфан Исмаили, ул. "7 Албан. бриг." бр.91, Скопје. 38326

Пасош бр.818003/95, издаден од УВР - Скопје на име Башким Зендљи, с. Кондово, ул. "107" бр.25, Скопје. 38328

Пасош бр.957313/96, издаден од УВР - Скопје на име Јонус Исени, с. Студеничани, Скопје. (38331)

Пасош бр.1235151/99, издаден од УВР-Скопје на име Горѓи Николов, ул. "В.Карангелевски" бр.38/13, Скопје. (38332)

Пасош бр.1103819/98, издаден од ОВР-Гостивар на име Илбер Демири, с.Здуње, Гостивар. (38354)

Пасош бр. 601022/95, издаден од УВР - Скопје на име Верица Мишкова, ул. "И.Маџовски" бр.25, Скопје. 38372

Пасош бр.1266922 на име Горѓиев Тони, ул. "Самоилова" бр.34-1/11, Радовиш. (38377)

Пасош бр.0129003, издаден од ГУВР - Скопје на име Цемаил Мевлида, ул. "1213" бр.20, Скопје. (38387)

Пасош бр. 945940/96, издаден од УВР - Скопје на име Сулејман Мерван, бул. "АСНОМ" бр.16/1-7, Скопје. 38390

Пасош бр.1238074, издаден од ОВР-Неготино на име Малиминова Марица, ул. "Првوماјска" бр.3, Неготино. (38413)

Пасош бр.1442951/00, издаден од УВР-Скопје на име Шаботик Неџат, ул. "Црногорска" бр.54, Скопје. (38413)

Пасош бр.1277789/99, издаден од УВР-Тетово на име Муртезани Агим, с. Новосело, Тетово. (38425)

Пасош бр.1466224, издаден од УВР-Струмица на име Бонева Нина, ул. "Маршал Тито" бр.173, Струмица. 38431

Пасош бр.1124752/98, издаден од ОВР-Струга на име Бизати Мерлинда, ул. "27 Март" бр.11, Струга. (38432)

Пасош бр.1367231, издаден од ОВР - Винаца на име Тошева Здравка, с. Драгобратска, Винаца. (38433)

Пасош бр.1273633, издаден од ГУВР - Скопје на име Абдураман Јусуфи, с.Буковиќ, Скопје. (38436)

Пасош бр.1053694, издаден од ГУВР - Скопје на име Исуф Шабани, с. Ласкарци, Скопје. (38437)

Пасош бр.616055, издаден од УВР - Куманово на име Ибадет Мустафа, с. Виштица, Куманово. (38438)

Пасош бр.565258, издаден од ГУВР - Скопје на име Муртезан Кадиџе, ул. "Дримкол" бр.12, Скопје. (38439)

Пасош бр.155765, издаден од ГУВР - Скопје на име Џељал Љоки, ул. "Ресенска" бр.10-2/1, Скопје. (38440)

Пасош бр.1091651/83, издаден од УВР-Тетово на име Мемеди Агрон, с.Фалише, Тетово. (38441)

Пасош бр.113088343, издаден од ОВР-Гостивар на име Бајрами Шуртима, с.Форино, Гостивар. (38442)

Пасош бр.1356404/00, издаден од УВР-Скопје на име Гордана Блажевска, ул. "Ц. Кенеди" бр. 11/1-38, Скопје. (38443)

Пасош бр.1189065/99, издаден од УВР-Тетово на име Амети Гајур, с. Н. Село 2, Тетово. (38447)

Пасош бр.494195/95, издаден од УВР - Куманово на име Ушкин Фарук, с. Черкеско Село, Куманово. (38488)

Пасош бр.1281358, издаден од ОВР - Струга на име Муратоски Кренар, ул. "Ц. Филиповски" бр. 23, Струга. (38523)

Пасош бр.1236868/99, издаден од ОВР-Струга на име Вренези Вурбуке, с. Велешта, Струга. (38523)

до издод 06 до жод он. издодбела 00 "нозжова А. издод"

Пасош бр.1425327/2000, издаден од УВР-Струмица на име Маглешева Василка, ул. "Гуро Салај" бр.19, Струмица. (38524)

Пасош бр.1266647, издаден од УВР-Струмица на име Николов Борче, ул. "Панче Пешев" бр.6-2/4, Струмица.

Пасош бр.1054094/97, издаден од УВР-Скопје на име Огњановски Ненад, ул. "Шекспирова" бр.19/2-9, Скопје.

Огласот објавен во Сл. Весник на Р. Македонија бр. 15/99 за пасош бр.0679585/95, издаден од на име Дилевски Мироедлав, ул. "Сердарот" бр.56, Скопје се сторнира.

Пасош бр.1366684, издаден од УВР - Кочани на име Анастасов Лука, ул. "Маршал Тито" бр.87, Кочани.38532

Пасош бр.1174298, издаден од ОВР - Кичево на име Алими Реџеп, с. Туин, Кичево. (38533)

Пасош бр.1308626/99 на име Костеска Милица, ул. "Плтишта" 66, Струга. (38534)

Пасош бр.0916448 на име Трајкова Божанка, бул. "Македонија" бр.36-3/6, Кавадарци. (38535)

Пасош бр.1153651, издаден од ГУВР - Скопје на име Абдулаи Хиса, ул. "С.Наумов" бр.7/1-40, Скопје. (38539)

Пасош бр.322485/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Нази Хусеини, ул. "Ј.Розентал" бр.22, Скопје. (38563)

Пасош бр.0208852, издаден од ГУВР - Скопје на име Веби Рустеми, с.Кондово, ул. "100" бр.33 6, Скопје. (38565)

Пасош 1304684/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Јовановски Добре, ул. "В.С.-Бато" бр.11/3-15, Скопје.

Пасош 1371325/00, издаден од ГУВР - Скопје на име Гордана Мишева, ул. "Страшо Пинџур" бр. 18/3-34, Скопје.

Пасош бр.283104/94, издаден од ГУВР-Скопје на име Лазаровски Душко, ул. "Хо Ши Мин" бр.387 6, Скопје.

Пасош бр.0434079/94, издаден од ГУВР-Скопје на име Орданчо Трајков, ул. "Коперникова" бр.19/1-9, Скопје. (38571)

Чекови од бр. 3855818 до 3855822, 5290367, 5290368 и 5290369, од тековна сметка бр. 7873633, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Васовска Орхидеја Скопје. (38430)

Чекови од бр. 1134415 до 1134424, од тековна сметка бр. 11769383, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кочков Георги, Скопје. (38443)

Чекови бр. 0100003107379 и 0100003107380, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Војо Михајловски, ул. "Јадранска" бр. 35, бр.на лична карта Рег.бр. 1563451, Скопје.

Чекови бр.3522937, 1057292 и 1057293, од тековна сметка бр.5457124, издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Ефто Попоски, Скопје. (38562)

Работна книшка на име Ангелевски Илче ул. "21" бр. 48, Битола. (38464)

Работна книшка на име Сејдини Агим, ул. "Ј. Сандански" бр. 45, Прилеп. (38465)

Работна книшка на име Трајковски Киро, ул. "Б. Крстески" бр. 9, Прилеп. (38467)

Работна книшка на име Миланоски Пеце, ул. "Б.Семкоски" бр.18, Прилеп. (38468)

Работна книшка на име Ајет Хебибе, Тетово. (38473)

Работна книшка на име Амити Пумази, с. Дебреше, Гостивар. (38480)

Работна книшка на име Слободан Величковски, с. Отошница, Крива Паланка. (38490)

Работна книшка на име Коцев Лазар, с.Лесновица, Штип. (38506)

Работна книшка на име Стојановски Зоран, с. Бруник, Битола. (38508)

Работна книшка на име Трпковска Слафана, Скопје.

Работна книшка, издаден од во Дебар на име Сузана Муладаути, Скопје. (38541)

Работна книшка на име Идриз Елмази, Скопје.38560

Работна книшка на име Стевана Горѓиевска, Скопје. (38564)

Работна книшка на име Боцевска Гордана, Скопје.

Работна книшка на име Весели Зулкани, Скопје.

Чекови од бр. 417846 до 417853 од бр. 428009 до 428022 и 4860423, од тековна сметка бр. 11625531, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рајчин Зоран, Скопје. (38394)

Работна книшка на име Трчкова Пале, ул. "Благој Горев" бр.58, Велес. (38346)

Работна книшка на име Локоска Љиљана, Скопје.

Работна книшка на име Горѓевски Орце, ул. "Домачки дол" бр.59, Крива Паланка. (38371)

Работна книшка на име Изби Бура, Струга. (38373)

Работна книшка на име Усинов Асан, ул. "Корчо Маало" бр.42, Радовиш. (38378)

Работна книшка на име Петрова Елица, с.Д. Липовик, Радовиш. (38379)

Работна книшка на име Емилија Кусакатова, Скопје. (38389)

Работна книшка на име Ѓурковиќ Елена, Скопје.

Работна книшка на име Сандра Исмановски, Скопје.

Работна книшка на име Михајловска Даниела, Скопје. (38323)

Работна книшка на име Елбата Аљили, Скопје.38327

Работна книшка на име Цаневска Елица, Скопје.

Работна книшка на име Карчовски Јован, Скопје.

Работна книшка на име Исмаили Љуљим, Скопје.

Индекс бр. 1437, издаден од Градежен Факултет - Скопје на име Трајанов Никола, Скопје. (38335)

Диплома издадена од Гимназија "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Кадриу Мејрем, Скопје. (38333)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сашо Јовановски, Скопје. (38383)

Свидетелство на име Лимон Кедити, нас.Радишани, Скопје. (38339)

Свидетелство на име Цемаил Даут, Скопје. (38340)

Свидетелство за 3 година на име Махмудовиќ Фехо, с.Горно Оризари, Велес. (38345)

Свидетелство на име Станковска Невена, с. Пвориште, Берово. (38366)

Свидетелство на име Горѓиев Тони, с.Нов Истевник, Делчево. (38367)

Свидетелство на име Стоименовска Рада, с.Вирче, Куманово. (38368)

Свидетелство за 8 одделение на име Донева Јасмина, с. Конче, Радовиш. (38374)

Свидетелство за 8 одделение на име Даниела Јовановска, с.Д.Липовик, Радовиш. (38375)

Свидетелство на име Сулиман Таипов, с. Конче, Радовиш. (38376)

Свидетелство за 4 одделение на име Тодорова Павлина, с.Ракитец, Радовиш. (38380)

Свидетелство на име Ибраим Салие Куџица, с.Карбинци, Штип. (38381)

Диплома на име Давчевска Катица, ул. "Неретва" бр.37, Велес. (38342)

Диплома на име Миовска Василка, ул. "Ордан Пинот" бр.71, Велес. (38343)

Диплома на име Андова Иванка, ул. "Енгелсова" бр.3/28, Велес. (38344)

Книшка на име Коцевски Љупчо, с. Раш бр.59, Крива Паланка. (38370)

Даночна картичка бр.4017994104578 на име ППТ "Титан" Ц.О. увоз-извоз, Куманово. (38400)

Чекови, на име Маргарита Станиќ, ул. "11 Октомври" бр.1-1/13, Крива Паланка. (38369)

Чекови од бр.3196925 до 3196932, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Андонова Гордана, Скопје. (38435)

Се огласуваат за неважни следните изгубени избирачки легитимации

Избирачка легитимација на име Ташков Роберт, с. Уласници-Градско, Велес. (38341)

Избирачка легитимација на име Лета Лазова, ул. "Ј.Планински" бр.2, Кавадарци. (38382)

Избирачка легитимација на име Горѓиева Билјана, ул. "Е.Кардељ" бр.15-3/2, Кавадарци. (38384)

Избирачка легитимација на име Волчев Зоранчо, ул. "Прилепска" бр.19, Кавадарци. (38385)

Избирачка легитимација на име Маричка Темелкова, ул. "К.Спанзова" бр. 43, Кавадарци. (38386)

Избирачка легитимација на име Сузана Тодорова, ул. "Пиринска" бр.5, Кавадарци. (38391)

Избирачка легитимација на име Коцева Славица, ул. "Ц.Димов", Кавадарци. (38392)

Избирачка легитимација на име Валентина Атанасова, ул. "С.Пинџур" бр.42, Кавадарци. (38393)

Избирачка легитимација на име Илиев Јово, с. Сопот, Кавадарци. (38396)

Избирачка легитимација на име Наумова Павлина, с. Сопот, Кавадарци. (38397)

Избирачка легитимација на име Митрева Донка, ул. "Г. Димитров" бр. 11, Кавадарци. (38399)

Избирачка легитимација на име Елица Бошкова, ул. "Полошка" бр. 10, Кавадарци. (38401)

Избирачка легитимација на име Горги Атанасов, ул. "С. Пинџур" бр. 46, Кавадарци. (38402)

Избирачка легитимација на име Илиева Десанка, с. Сопот, Кавадарци. (38403)

Избирачка легитимација на име Наумов Јордан, с. Сопот, Кавадарци. (38404)

Избирачка легитимација на име Златев Голуб, ул. "Ј. Сеизов" бр. 35, Кавадарци. (38405)

Избирачка легитимација на име Горанчо Димитров, ул. "Полошка" бр. 10, Кавадарци. (38406)

Избирачка легитимација на име Горев Љубомир, ул. "Бл. Алексов" бр. 43, Кавадарци. (38408)

Избирачка легитимација на име Спасов Трајчо, ул. "Брл Камен" бр. 1/20, Кавадарци. (38409)

Избирачка легитимација на име Ангел Тренчевски, ул. "Кумровец" бр. 18, Прилеп. (38188)

Избирачка легитимација ЕМБ0103960450063, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Бесов Штерјо Методија, ул. "Јани Лукровски" бр. 9-1/1, Скопје. (38199)

Избирачка легитимација ЕМБ2005981455079, издадена од СО Гази Баба - Скопје на име Дефас Штерјо Елена, ул. "Бапчор" бр. 10/10, Скопје. (38200)

Избирачка легитимација ЕМБ 1507945450046, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Лакордов Павле Симо, ул. "Бапчор" бр. 14-1/11, Скопје. (38202)

Избирачка легитимација ЕМБ 1205932455018, издадена од СО Гази Баба - Скопје на име Бесова Методија Спасија, ул. "Јани Лукровски" бр. 9-1/1, Скопје. (38203)

Избирачка легитимација ЕМБ0307953455003, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Апостоловска Никола Саврула, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 7/2-1, Скопје. (38204)

Избирачка легитимација ЕМБ2605962450012, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Михајловоки Гија Киро, Скопје. (38205)

Избирачка легитимација ЕМБ3006961455080, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Михајловска Спасо Ленче, с. Булачани, Скопје. (38206)

Избирачка легитимација ЕМБ2201939455062, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Стојковска Божин Младена, с. Прешево, Скопје. (38207)

Избирачка легитимација ЕМБ3001958450009, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Тодевски Младен Душан, с. Прешево, Скопје. (38208)

Избирачка легитимација ЕМБ3010976450007, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Стојановиќ Миле Влатко, с. Прешево, Скопје. (38209)

Избирачка легитимација ЕМБ1408954455052, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Џајковски Геле Елица, с. Прешево, Скопје. (38211)

Избирачка легитимација ЕМБ0504945455037, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Стојановиќ Гане Николина, с. Прешево, Скопје. (38212)

Избирачка легитимација ЕМБ 1311949450073, издадена од СО Гази Баба - Скопје на име Џајковски Никола Томе, с. Прешево, Скопје. (38213)

Избирачка легитимација ЕМБ 2501964499507, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Тодевска Љубе Јорданка, с. Прешево, Скопје. (38214)

Избирачка легитимација ЕМБ0803929450014, издадена од СО - Гази Баба - Скопје на име Тодевски Величко Младен, с. Прешево, Скопје. (38215)

Избирачка легитимација, издадена од Скопје на име Милошевска Драгица, ул. "Габреш" бр. 4/12, Скопје. (38281)

Избирачка легитимација, издадена од Скопје на име Милошевски Горги, ул. "Габреш" бр. 4/12, Скопје. (38282)

Ивановски Севда, ул. "Сковачевиќ 14" бр. 144; Ивановски Гоце, ул. "Сковачевиќ 14" бр. 144; Тимка Тоскиќ С. СТ Нагоричане; Горги Ангеловиќ СТ Нагоричане; Тасиш Зоран, С. Матече; Петровска Стојна, С. Малинце; Оломан Гунер, В. Стефоски 68; Љубица Горгоска, В. Стефоски 8; Зехра Ајдинле, П. Планина 29; Љубомир Горгоски, В. Стефоски 8; Муцаит Шериф, Пирин ПЛ. 27; Горгоски Владимир, В. Стефоски 8, Охрид; Абазоска Зејнепе, Вардар 9, Охрид; Исмаил Ајдинче, П. Планина 29; Иса Ерол

Сатеска, 61, Охрид; Фидарија Фазли, Вардар 37; Сотироска Павлина, П. Тошев 3-2/14, Охрид; Јонус Сабахад В. Стефоски 58, Охрид; Рамаданоска Есма, К.И. Методиј 65, Охрид; Јонуз Хисамедин, В. Стефоски 58, Охрид; Цветаноски Климов, В. Стефоски 26; Максуд Ајдинче, П. Планина 29; Незир Фазли; Фазли Баким, ул. "Вардар" бр. 37; Владимир Горгоски, В. Стефоски 8; Стојанова Ангелина, К. И. Методиј 35, Охрид; Муслиоска Фитнет, Г. Папрадник; Бектеши Кареман Балани; Бектеши Редије, Балани; Блажевски 3 Пепи Пуле 17; Добре Стевановски, Лера; Шерифоска Ава, Дебреште; Косески Мохамед, Али Дебреште; Шерифоска Суеда, Дебреште; Фератоски Исеин, Дебреште; Мафоска Мукадес, Дебреште; Јованоски Петре, Небрегово; Косески Авмед, Дебреште; Велеска Доста, Небрегово; Велески Јордан, Небрегово; Конески Рубинчо, Небрегово; Целоска Дземила, Дебреште; Серифоска Велија, Дебреште; Синамоска Кевсер; Незироска Нурија, Дебреште; Ремкоска Бејда, Дебреште; Фератоска Ава, Дебреште; Шерифоска Мовес, Дебреште; Шерифоска Дудие, Дебреште; Трајкоска Павлина, Небрегово; Целоски Адем, Дебреште; Сулејманоски Мустафа, Дебреште; Јандриоски Благоја, Дебреште; Мустафоски Шабан, Дебреште; Јорданоска Вукица, Небрегово; Јованоски Дејанче, Небрегово; Целоски Амдија; Јованоски Сашо, Небрегово; Јандриоска Станка, Дебреште; Исмаил Меткоски, Дебреште; Велески Горан, Небрегово; Конеска Јованка, Небрегово; Трајкоски Димитрија, Небрегово; Целоска Мелија, Дебреште; Ниметка Шерифоска, Дебреште; Нешкоска Нада, Небрегово; Трајкоска Цена, Небрегово; Трајкоски Живко, Небрегово; Јандриоска Снежана, Дебреште; Нешкоски Киро, Небрегово; Јорданоска Анита, Небрегово; Маркоски Бродо; Трајкоски Милорад; Наумоска Сузана; Наумоски Љупче; Трајкоска Нада; Грозданоска Лела; Мирта Глигоровска, С.Г. Влковија, Маврови Анови; Јадранка Грујеска, С. Маврово, М. Анови; Денче Симевски, С. Маврово;

(230)

Адем Таири, с. Тисовица; Ајше Таири, с. Тисовица; Јусуф Неат, ул. Пале Илк 8/2/21; Александар Блажевски, с. Прешево; Светислав Станковиќ, ул. Владимир Комаров 6/4, Скопје; Марца Цветковска, с. Прешево; Марија Митковска, с. Прешево; Валентина Блажевска, с. Прешево; Предраг Јовановски, Т. Лукровски 10/30, Скопје; Љупчо Митревски, с. Прешево; Андреја Јовчевски, с. Прешево; Драган Трајковски, с. Прешево; Симон Илиевски, с. Прешево; Зоран Стојановски, с. Прешево; Петар Божиновски, с. Прешево; Борис Петрушевски, с. Прешево; Коце Петрушевски, с. Прешево; Саво Митковски, с. Прешево; Љубе Блажевски, с. Прешево; Антонија Митревски, с. Прешево; Тодорка Петрушевска, с. Прешево; Цветанка Јовческа, с. Прешево; Верка Трајановска, с. Прешево; Аница Василевска, с. Прешево; Сашко Митковски, с. Прешево; Киро Василевски, с. Прешево; Роска Митковска, с. Прешево; Мирче Итковски, с. Прешево; Стојмен Бојан, с. Прешево; Марјан Бошковски, с. Прешево; Славица Василевска, с. Прешево; Биљана Костовска, с. Прешево; Цветанка Стојановска, с. Прешево; Ангелина Зашова, ВМЕЛ6/2/6-6, Скопје; Дејан Наков Ј. Лукарски 8/23, Скопје; Лилјана Грдановска, Ташко Караца 1/3-4; Даница Трпковска, с. Прешево; Велика Тодоровска, Пирин Планина 22, Охрид; Муркоска Татјана, П. Планина 26, Охрид; Салих Авни, П. Планина 73; Трајан Јолески, Сатеска 40/3-6; Живко Јолески, Сатеска 40-3/6; Зингер Билјана, П. Планина 8; Салих Халики, Пирин Планина 73; Саша Гурчин, Охрид, ул. Кирил и Методиј 246; Наташа Каниковска, Охрид, ул. Кирил и Методиј 71; Бранка Гурчиќ, Охрид, ул. Кирил и Методиј 246; Имероски Имер, Балани; Имероски Фатмир, Балани; Томини Ајредин, Балани; Франгоска Реане, Балани; Ајвасоска Нафије, Балани; Имероски Меџит, Балани; Бектеши Лемка, Балани; Имероски Цавит, Балани; Бектеши Беруш, Балани; Папаранлику Сакип, Балани; Имероски Милам, Балани; Франгоска Зурија, Балани; Исеноски Илјас,

Баланци; Ѓоко Србиновски, Крушево; Блажевски Благоја, Светомитрани; Весна Јосеска, Крушево; Велеска Фаница, Крушево; Стрезоски Благоја, Бучин; Еминоски Исниса, Борино; Мургоска Богоја, Јане Сандански, Бучин 7550, Крушево; Љубинка Алексова, с. Трстеник; Јоце Лазаровски, Метимир; Шерифоски Н. Дебреште; Синаноски И., Дебреште; Шерифоски З. Дебреште; Алиоска М. Црнилиште, Исламоска З. Црнилиште; Исламоски Б. Црнилиште; Исламоски У. Црнилиште; Цафероска У. Дебреште; Шерифоска З. Дебреште; Шерифоски В. Дебреште; Синаноска Г. Дебреште; Незирски Е. Дебреште; Синаноски А. Дебреште; Синаноска А. Дебреште; Шерифоска Р. Дебреште; Исламоска К. Црнилиште; Синаноски М. Дебреште; Велеска Виолета; Наумоска Жаклина.

(231)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 73/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на повикот е ЈЗО Клинички центар Скопје, на ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје, Република Македонија, даночен број 403099623 8238, матичен број 4121082-2482.

2. Предмет на објавата е прибирање на понуди за набавка на технолошка опрема за производство на храна, за потребите на Болничката кујна во Клиничкиот центар Скопје.

3. Право на учество имаат домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на набавката се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавните набавки.

5. Понудата е деллива.

6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

7. Испораката на опремата што е предмет на набавка ќе се врши според потребите на нарателот.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Спецификацијата со количества и видот на опремата, кои се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.

2. Тендерската документација, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат по доставување на доказ за уплатени 2.000 германски марки на следната сметка на набавувачот м.бр. 4065549 Стопанска банка Скопје, или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Р.М. на денот на уплатата, на следната сметка на набавувачот 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Стопанска банка Скопје.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- име, адреса, телефон и седиште на понудувачот,
- понудите да бидат доставени на македонски или на англиски јазик со превод на македонски,
- список на опремата што се нуди,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник, за секоја позиција од набавката, како и вкупна цена на понудата изразена во денари или во германски марки,
- начин на плаќање, со можност за одложено плаќање,
- рок на испорака на предметот на набавката,
- обезбедување на стручна обука на кадарот.

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. - Домашните понудувачи да достават документ за бонитет (согласно Законот за јавните набавки), како и уверение дека против фирмата не е поведен стечај и дека не е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност (во оригинал или заверена копија на нотар).

- Странскиот понудувач да достави документ за бонитет на фирмата, издаден од страна на професионал-

но репрезентативно тело или Ревизорски извештај од странска ревизорска институција, во оригинал или заверена копија од нотар.

2. Понудувачите мораат да достават доказ за техничка способност и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во последните три години,

- опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви средства за транспорт),

- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за опремата што се нуди.

3. Понудувачите треба да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

4. Доказ за квалитет (сертификат).

5. Проспекти.

6. Овластен сервис за 24 часа, во и вон гарантен рок.

7. Резервни делови.

8. Гарантен рок.

9. Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорно лице.

2. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки.

3. Понудата да се достави најдоцна до 12,00 часот на ден 20.11.2000 година, на адреса ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. "Водњанска" 17, Скопје, Р.М.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- квалитет	30 бода,
- цена	25 бода,
- рок и начин на плаќање	25 бода,
- рок на испорака и ставање во употреба	25 бода.

Во случај да се појават понуди со цени на кои разликата варира до $\pm 3\%$, а ги исполнува сите други услови, ќе одлучуваат останатите критериуми.

VII. ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција, во висина од 5% од вредноста на понудата. Ако гаранцијата се приложува во депозит, истиот се уплаќа на сметка на набавувачот 4065549 Стопанска банка Скопје или во денарска противвредност на сметката на набавувачот 40100-603-13565, даночен број 4030996238238 Стопанска банка Скопје.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

VIII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 20.11.2000 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 20.11.2000 година, во 12,30 часот, во просториите на Клиничкиот центар Скопје.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивното учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во овој повик и тендерската документација, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците, сите понудувачи се должни податоците за опремата која е предмет на овој повик, да ги внесат во тендерската документација што е подигната од нарателот.

4. Дополнителни информации на тел. +389 91 125233, факс. +389 91 122130, г-ѓа Филипова.

Комисија за јавни набавки

In accordance to Article 14 of the Law on Public Procurement "Official Gazette of the Republic of Macedonia" Nb. 26/98, Public Health Institution, Clinic Center - Skopje, announcement

OPEN INVITATION FOR TENDER NB 73/2000 COLLECTING BIDS WITH PUBLIC OPENING

I. GENERAL PROVISIONS

1. The announcer is Public Health Institution Clinic - Center, street "Vodnjanska" No. 17, Skopje, The Republic of Macedonia, tax nb. 4030996238238, m. br. 4121082-2482.
2. The subject of the announcement is collecting Bids for technological equipment for Food Production, for needs of the Hospital Kitchen of the Clinic Center - Skopje.
3. All domestic or foreign physical and legal entities have the right to participate.
4. Procurement process is performed with an Open Invitation for Bids, in accordance to the Law on Public Procurement.
5. The bid is portionable.
6. The deadline of Bids validity is 90 days from the date of its submitting.
7. The equipment, which is a subject of the bid, is to be delivered in order to meet the needs of the Purchaser.

II. BIDDING DOCUMENTS

1. Specification with the quantities and type of the equipment subject of the BID are given in the Tender documentation.
2. Interested Bidders can obtain the bidding documents after they submit evidence of 2000 DM paid in on the bank account of the Purchaser m. br. 4065549 Stopanska banka - Skopje, or in counter value, middle course, Narodna banka of the Republic of Macedonia at the day of paying in, on the Purchaser's bank account 40100-603-13565, tax nb. 4030996238238, Stopanska banka Skopje.

III. CONTENTS OF BID

- The Bid should comprise the following elements:
- Name, telephone, address and residence of the Bidder;
 - Bids should be submitted in Macedonian or in English language (translated in Macedonian);
 - List of equipment bided;
 - Price in denars with all franco taxes for the final user for each position of the Bid as well as the total procurement price in denars or DM;
 - Manner of payment with a possibility for delayed payment;
 - Deadline of delivery of the subject of the procurement;
 - Providing professional training for the personnel.

IV. SUPPORTING DOCUMENTATION

1. Domestic suppliers are obliged to submit a document of solvency (in accordance with the Law on Public Procurement), as well as a Statement that the supplier is not a subject of bankruptcy processing or there's no effective court decision for introduction of business activity.

Foreign Supplier is obliged to submit a document of solvency of his company issued by professional representative body or an audit report prepared by a foreign auditing institution (original or recorded copy by a notary - public);

2. Bidders must submit evidence for technical capability as follows.

- List of main deliveries or similar delivers in the last three years;
 - Description of the Bidder's technical conveniences (warehouses, stores and means of transportation);
 - Technical experts included into the process for supervision of the equipment offered.
3. Bidders should submit evidence of being duly authorized as exclusive distributors by the producers of the products subject of the bid.
 4. Quality certificate.
 5. Prospectuses.
 6. Authorized service per 24 hours during and after the period of guarantee.
 7. Spare Parts.
 8. Period of guarantee.
 9. Instructions for usage, keeping and handling in Macedonian language.

V. SUBMISSION OF BIDS

1. Bid is submitted in a form of original document recorded and signed by a person in charge.

Foreign Supplier is obliged to submit a document of solvency of his company issued by professional representative body or an audit report prepared by a licenced auditing institution (original or recorded copy by a notary - public).

2. Bid is submitted in accordance to Article 53 of the Law on Public Procurement.

3. Deadline for submission of Bid is 12:00 hour, on 20 November 2000, at the Public Health Institution, Clinic Center - Skopje, st. "Vodnjanska" 11, Skopje, Republic of Macedonia.

4. Each participant can submit only one Bid.

VI. SELECTION CRITERIA

The most favourable Bidder is selected by the following items.

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - quality | 30 points; |
| - price | 25 points; |
| - deadline an manner of payment | 25 points; |
| - deadline of delivery and usage | 20 points. |

In case to have more bids with a price difference to $\pm 3\%$ are considered equivalent.

Then other criterions and conditions are taken in consideration.

VII. GUARANTEE

The supplier is obliged to secure his Bid either by depositing funds or by obtaining a bank guarantee which will be 5% of the Bid's value. If the guarantee is enclosed in deposit, it goes on the Purchaser's bank account 4065549 Stopanska banka - Skopje or in counter value of MK denars on the Purchaser's account 40100-603-13565, tax nb. 4030996238238 Stopanska banka - Skopje.

If the Bidder encloses a bank guarantee it will be valid at least 90 days from the day of the Bid's opening.

VIII. DEADLINE

1. The Open invitation for Bid's lasts to Monday, 20 November 2000, by 12:00 h. latest.
2. The opening of the Bids will take place at the Clinic Center - Skopje on Monday 20 November 2000, at 12:30 h.

IX. FINAL PROVISIONS

1. The representatives of Bidders participating in the Public Bid Opening will have to submit a written authorization to the Committee, issued by the Bidder.

2. Bids submitted after the deadline as well as those that have not been completed according to the provisions and criteria's stipulated in the Open Invitation on Procurement documents, shall not be taken in consideration.

3. For easier data elaboration all Bidders are obliged to enclose data about the equipment subject of the announcement in the Tender documentation obtained from the Purchaser.

4. Additional information on telephone: +389 91 125233; fax: +389 91 122130 attn: Ms Filipova.

Public Procurement Committee

Врз основа на член 13 алинеја 1 и член 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/10-2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РОНДЕЛИ ЗА КОВАЊЕ МОНЕТИ ОД 1, 2 И 5 ДЕНАРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НБМ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" б.б.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на рондели за ковање монети од 1, 2 и 5 денари за потребите на Народна банка на Република Македонија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на отворениот повик е прибирање на понуди за набавка на рондели за ковање монети од 1, 2 и 5 денари во количина од 27 милиони парчиња со следните карактеристики:

1. За 1 денар 12 милиони парчиња со следниве стандарди:

- материјал (легура) CuNi3Zn17
- специфична тежина 8,60 гр./цм3
- тврдина 223 ХБ
- пречник на ронделата 24,00+/-0,03мм
- дебелина на ронделата 1,32мм+/-0,04мм

2. За 2 денари 10 милиони парчиња со следниве стандарди:

- материјал (легура) CuNi3Zn17
- специфична тежина 8,60 гр./цм3
- тврдина 223 ХБ
- пречник на ронделата 25,70+/-0,03мм
- дебелина на ронделата 1,39 мм+/-0,04мм

3. За 5 денари 5 милиони парчиња со следниве стандарди:

- материјал (легура) CuNi3Zn17
- специфична тежина 8,60 гр./цм3
- тврдина 223 ХБ
- пречник на ронделата 27,70+/-0,03мм
- дебелина на ронделата 1,39 мм+/-0,04мм

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2. Цена на понудениот материјал со сите давачки;
3. Начин на плаќање;
4. Рок на испорака;
5. Квалитет на материјалот;
6. Потекло на производот;
7. Гаранција за квалитетот.

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот за наповолен понудувач ќе се изврши по следните критериуми:

- висина на цената 400 бода
(при ист квалитет и другите услови ќе се избере понудата со пониската цена)
- квалитет на производот 400 бода
- рок на испорака 100 бода
- начин на плаќање 100 бода

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

1. Судска регистрација на дејноста;
2. Документ за бонитет издаден од Заводот за платен промет - Скопје во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), и
3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот.
4. Странското правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција.

VI. РОКОВИ

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник", "Службен весник на Република Македонија" и странски весник "Budapest Business Journal".

2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот;

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување, и

4. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој отворен повик.

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 15.11.2000 година, во 9,00 часот, во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" б.б. - Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. Понудата со придружната документација да се достави на адреса:

Народна банка на Република Македонија, ул. "Комплекс банки" б.б. - Скопје, по пошта или преку архивата на Банката.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
2784. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Доминиканска Република.....	4895
2785. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Државата Еритреја.....	4895
2786. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Брег на Слоновата Коска.....	4895
2787. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги.....	4895
2788. Одлука за определување највисоки цени на брашното и лебот.....	4896
2789. Одлука за определување највисоки цени на одделни комунални услуги.....	4896
2790. Одлука за давање на концесија на рибниот фонд од акумулациите, риболовните ревири и националните паркови.....	4896
2791. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4896
2792. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4897
2793. Решение за разрешување од должноста директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка.....	4898
2794. Решение за именување помошник на директорот на Управата за јавни приходи.....	4898
2795. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за финансии.....	4898
2796. Решение за разрешување од должноста републички советник во Владата на Република Македонија.....	4898
2797. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за култура.....	4899
2798. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.5/2000 од 27 септември 2000 година.....	4899
Спогодби	
39. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за комуналните дејности на Република Македонија.....	4899

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лелџин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.